



Скопје 26.2.2019 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на обука и стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи

Агенцијата за супервизија на осигурување ја информира јавноста дека ќе организира обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи (во понатамошниот текст: обука и стручен испит за брокер).

Обуката за брокер во времетраење од 4 дена (вкупно 27 наставни часа) ќе се спроведе во периодот **21-23.3.2019** и **30.3.2019** година во просториите на “Европски универзитет” кој се наоѓа на Бул. “Климент Охридски” бр. 68 во Скопје.

По завршување на обуката, Агенцијата ќе спроведе стручен испит за брокер.

Датумите за полагање на стручниот испит за брокер се следните:

ПРВО ПОЛАГАЊЕ

Прв дел (теоретски дел) на 23.4.2019 година

Втор дел (практичен пример) на 20.5.2019 година

Кандидатите кои нема да го положат стручниот испит за брокер со првото полагање имаат право на две повторни полагања на испитот во рок од 6 месеци од денот на завршување на обуката и тоа во следните термини:

ВТОРО ПОЛАГАЊЕ

Второ полагање

Прв дел (теоретски дел) на 22.5.2019 година

Втор дел (практичен пример) на 6.6.2019 година.

ТРЕТО ПОЛАГАЊЕ

Трето полагање

Прв дел (теоретски дел) на 10.6.2019 година.

Втор дел (практичен пример) на 25.6.2019 година.

Стручниот испит за брокер ќе се спроведува во просториите на Испитниот Центар кои се наоѓаат на Правниот факултет “Јустинијан Први” при Универзитетот “Св Кирил и Методиј” Скопје на бул. Гоце Делчев бр. 9б Скопје..

Точните термини и деталниот распоред на предавањата во рамки на обуката како и точните термини и деталниот распоред за одржување на испитот ќе



бидат објавени на интернет страницата на Агенцијата за супервизија на осигурување пред отпочнување на обуката односно испитот.

Кандидатите кои успешно ќе го положат стручниот испит за брокер ќе се здобијат со Уверение за положен стручен испит за брокер.

Кандидатите кои три пати едноподо друго нема да го положат стручниот испит за брокер, го губат правото за повторно полагање на испитот предвиден со обуката.

Со обуката за брокер се опфатени 9 (девет) подрачја – модули и тоа:

1. Основи на управување со ризик и осигурување;
2. Законска регулатива од областа на осигурување;
3. Трговско и облигационо право;
4. Посредување во осигурување и етички кодекс;
5. Осигурување на живот;
6. Неживотно осигурување;
7. Финансиски аспекти на работењето;
8. Снимање на ризик и посредување при реализирање на штети; и
9. Реосигурување.

Деталната содржина на секој од модулите од обуката за брокер е разработена во Наставната програма за полагање стручен испит за брокер која ја утврдува Агенцијата и во која се содржани градивото, прописите и литературата. Наставната Програма е објавена на веб страницата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Пријавувањето на кандидатите за учество на обуката и полагање на испитот се врши писмено со доставување на пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер (на образец “Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер (Образец П-ОСИБ)“ кој може да се најде на интернет страницата на Агенцијата во Делот Обуки) во Архивата на Агенцијата за супервизија на осигурување или по пошта на следната адреса:

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
ул. Македонија бр. 25
Палата Лазар Поп Трајков, кат 5ти
1000 Скопје

Кон пријавата за учество на обуката и полагање на стручен испит за брокер кандидатот треба да ги достави следните документи:

1. Копија од документ за лична идентификација;
2. Диплома или Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или нотарски заверена копија и



3. Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер во износ од **14.000 денари** на сметка на Агенцијата за супервизија на осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата.

Доколку личното име и презиме на кандидатот на документот за лична идентификација не е идентично со личното име и презиме на лицето наведено во Дипломата/Уверението, потребно е кон пријавата лицето да приложи и извод од матична канига на венчани односно решение за промена на личното име односно презиме.

Доколку кандидатот школувањето го завршил во странство потребно е кон пријавата да достави Диплома/Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во странство заедно со документ за признавање на странска средношколска или универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Македонија.

Доказот за уплатен надоместок треба да ги содржи следните податоци:

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА:	Учество на обука и полагање стручен испит за брокер – ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА КАНДИДАТОТ
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ:	Агенција за супервизија на осигурувањето Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ:	Стопанска банка АД Скопје
СМЕТКА:	200002007041251 или
БАНКА НА ПРИМАЧОТ:	НЛБ Банка АД Скопје
СМЕТКА:	210065288480132

Пријавување на кандидатите ќе се врши во периодот **од 27.2.2019 година до 6.3.2019** година.

Сите дополнителни информации поврзани со обуката и стручниот испит може да се добијат на телефонските броеви на Агенцијата за супервизија на осигурување: 02/3254 050; 02/3254 068 и 02/3254 054 или на е-mail berat.murati@aso.mk или armin.ukikj@aso.mk.

НАПОМЕНА:

Поради ограничените капацитети за спроведување на стручниот испит, бројот на кандидатите за учество на обуката односно испитот е ограничен, па пријавувањето ќе се врши согласно принципот прв дојден-прв услужен при што во предвид ќе се земат **само комплетни пријави.**

Пријавите за учество на обука и полагање на стручен испит кои ќе бидат доставени по пополнувањето на максималниот можен број на кандидати како и пријавите кои ќе бидат доставени по истек на рокот за доставување на истите, нема да бидат земени предвид.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ